




Критериуми за избор на атечмени

Мијајлевска Марија, Колева Ана

Ментор асс. др. Златановска Катерина

Факултет за медицински науки - Дентална медицина
Универзитет "Гоце Делчев" - Штип



1 Цел

Атечмените се прецизни системи за фиксација на парцијална протеза или подвижен мост, т.е. современи ретенциони средства, кои влегуваат во состав на системот за директна ретенција на парцијалната протеза, а се настанати со намера да се надминат недостатоците на класичниот систем на ретенција со жичени и лиени кукици. Денес постојат поголем број на атечмени, помалку или повеќе слични меѓусебе. Составени се од два основни дела: - патрица и матрица, кои меѓусебно се вклопуваат во една функционална целина.

Целта на оваа студија е да се испита кои се критериумите при избор и како да се изврши правилна селекција на видот и големината на атечменот, при што ќе се олесни работата на докторот за подобар план на терапија при изработка на современи парцијални протези.

2 Материјали и метод

Повеќе стручни книги кои се наменети за оваа проблематика, како и пребарувања и испитувања по апстракти и најнови студии беа вклучени во текот на ова испитување.

3 Резултати

Не постојат универзални атечмени, односно атечмени за сенаменска употреба. Изборот на правилниот атечмен во современите комплексни протези, ќе зависи од состојбата на забалото и меките ткива кои се различни за секој пациент. Според повеќе автори како и различните типови на атечмени постојат различни мислења за изборот на соодветниот ретенционен елемент со кој би се постигнал солиден терапевтски ефект.

5 Заклучок

Во текот на оваа студија можеме да заклучиме дека изборот на видот на атечмените зависи од повеќе фактори како што се: морфологијата и големината на ретенциониот заб, неговата положба во забната низа, состојбата на забната супстанција, големината на интерденталната папила, начинот на вградување и финансиската состојба на пациентот.

Очекување на пациентот и негова финансиска состојба

Личен избор и клиничко искуство на терапевтот

Искуство и спремност на забниот техничар



4 Податоци

Критериуми за избор на атечмени	
Местоположба на поставување на атечменот	Во коронка, на коронка, на коренска капа, на поврзани коронки или помеѓу две раздвоени коронки или коренски капи
Големина на забот	Гингиво-оклузална и вестибуло-орална димензија на коронката, односно пресекот на коренот на забот во близина на емајловото-цементната граница, од една страна и големината на елементот за врска, од друга страна.
Начинот на вградување на атечменот	Лотање, налевање или леање
Вид на врска	Цврста или подвижна врска, што за последица има соодветен прием и пренос на оклузалните и другите сили на оптоварување
Големина на атечмен	Мал или голем, нормален или микро, долг и тесен или краток и широк, супер микро, ултра супер итн.
Избор на место на поставување	Интракоронарно, екстракоронарно, супрарадикуларни, интердентални, во состав на телескоп коронки